

ЗАКОН ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Редакциски пречистен текст¹

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат целите и принципите на македонската национална стандардизација, статусот на Институтот за стандардизација на Република Македонија, како и неговите задачи, зачленувањето и неговото финансирање, подготовката, усвојувањето и објавувањето на македонските национални стандарди и нивната примена.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1) стандардизација е активност чија цел е воспоставување на правила за општа и повторлива употреба во однос на конкретни или потенцијални проблеми, заради постигнување оптимален степен на уреденост во определено подрачје;

2) меѓународна стандардизација е активност во областа на стандардизацијата во која се вклучени соодветните тела за стандардизација од државите членки на меѓународната заедница;

3) европска стандардизација е активност во областа на стандардизацијата во која се вклучени соодветните тела за стандардизација од европските држави;

4) национална стандардизација е активност во областа на стандардизацијата која се спроведува на ниво на поединечна држава;

5) тело за стандардизација е тело признато на национално, регионално и меѓународно ниво, чија основна дејност е подготвување, одобрување или усвојување на стандарди кои се достапни на јавноста;

6) национално тело за стандардизација е тело за стандардизација признато на национално ниво;

7) меѓународна организација за стандардизација е организација за стандардизација во која можат да се зачленат соодветните национални тела за стандардизација од секоја држава членка на меѓународната заедница, и тоа:

- ISO е Меѓународна организација за стандардизација,
- IEC е Меѓународна електротехничка комисија,
- ITU е Меѓународна телекомуникациска унија.

8) европска организација за стандардизација е организација за стандардизација во која можат да се зачленат соодветните национални тела за стандардизација од секоја европска држава, и тоа:

- CEN е Европски комитет за стандардизација,
- CENELEC е Европски комитет за електротехничка стандардизација,
- ETSI е Европски телекомуникационен институт за стандардизација;

¹ Редакциски пречистениот текст на Законот за стандардизација ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 54/02, Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 84/12, Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 41/14, Законот за изменување на Законот за стандардизација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 53/16 и Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 83/18, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

9) стандард е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признато тело со кој, заради општа и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства или карактеристики за определени активности или резултати од тие активности, чија цел е постигнување оптимален степен на уреденост во определено подрачје;

10) меѓународен стандард е стандард кој е усвоен од меѓународна организација за стандардизација и достапен на јавноста;

11) европски стандард е стандард кој е усвоен од европска организација за стандардизација и достапен на јавноста и

12) национален стандард е стандард кој е усвоен од национално тело за стандардизација и достапен на јавноста.

Член 3

Македонската национална стандардизација е дејност од јавен интерес.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Член 4

Основните цели на македонската национална стандардизација се состојат во унапредување на:

- квалитетот на производите, постапките и услугите преку дефинирање на нивните карактеристики кои ја определуваат нивната способност да задоволат определени барања;

- квалитетот на животот и здравјето на луѓето, безбедноста на имотот и заштита на животната средина и природата;

- економичноста и рационалноста во користење на човечка работна сила, материјали и енергија во процесот на производството и размената на стоки;

- индустриската ефикасност по пат на смалување и усогласување на разновидноста на одделни производи, процеси и услуги, како и можноста за замена на еден производ, процес или услуга со друг, при што ќе бидат исполнети истите барања и

- меѓународната трговија со стоки и услуги со отстранување на пречките во трговијата.

Член 5

Македонската национална стандардизација се заснова на следниве принципи:

- доброволна примена на македонските стандарди;

- право на учество на сите заинтересирани страни во подготовката на македонските стандарди, заштита од доминацијата на поединечните над заедничките интереси во постапката за подготвување на македонските стандарди;

- консензус од заинтересираните страни во поглед на содржината на македонските стандарди;

- транспарентност на постапката за подготвување на македонските стандарди;

- задолжително објавување на усвојувањето на македонските стандарди и

- усогласување со научниот и техничкиот степен на развој и искуства, како и усогласување со правилата на меѓународната и европската стандардизација.

III. ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Член 6

За вршење на работите и задачите од областа на стандардизацијата утврдени со овој и со друг закон, Владата на Република Македонија основа Институт за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот) како единствено национално тело за стандардизација во Република Македонија со статус на јавна установа, компетентно за подготвување, одобрување или усвојување на стандарди од сите области опфатени од Европскиот комитет за стандардизација (CEN), Меѓународната организација за стандардизација (ISO), Европскиот комитет за електротехничка стандардизација (CENELEC), Меѓународната електротехничка комисија (IEC) и Европскиот телекомуникационен институт за стандардизација (ETSI).

На Институтот се применуваат одредбите од законот кој се однесува на установите, ако со овој закон поинаку не е уредено.

Институтот има својство на правно лице.

Вработените во Институтот кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

Вработените во Институтот кои вршат помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички персонал.

На помошно-технички персонал во Институтот се применува Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.

Член 7

Институтот како единствено национално тело за стандардизација ги врши особено следниве работи и задачи:

1) подготвување и усвојување на македонските стандарди и други стандардизациски документи;

2) водење регистар на македонските стандарди;

3) претставување на интересите на македонската стандардизација во меѓународните, европските и регионалните организации, како и организациите за стандардизација во други земји;

4) прибирање на меѓународни, европски стандарди и стандардизациски документи, како и стандарди и стандардизациски документи на други национални тела за стандардизација, воспоставување и одржување на нивната база на податоци;

5) обезбедување на информации на заинтересираните страни од базата на податоци;

6) издавање огласник во кој се содржани информации за започнувањето и текот на постапката за подготвување и усвојување на македонски стандарди и стандардизациски документи, како и информации за меѓународните, европските и други стандарди и стандардизациски документи;

7) издавање и продажба на македонски стандарди и други стандардизациски документи, како и продажба на меѓународни, европски и други стандарди и стандардизациски документи;

8) промовирање на примената на македонските стандарди;

9) учество во работата на меѓународни и европски тела за стандардизација;

10) продажба на стандарди и стандардизациски документи врз основа на договори и членства во меѓународни, европски организации за стандардизација и национални тела за стандардизација од други земји;

11) грижа за извршување на обврските од областа на стандардизацијата кои произлегуваат од ратификуваните меѓународни договори кои ги склучила Република Македонија;

12) воведување и вршење активности за сертификација во областа на производите, услугите и системите за управување во согласност со релевантните европски и меѓународни стандарди и

13) вршење на други работи и задачи во врска со спроведувањето на овој и други закони.

При вршењето на работите и задачите Институтот има право да го користи грбот на Република Македонија на своите документи и на својот печат.

Работите кои ги врши Институтот немаат за цел остварување на добивка.

Член 8

Во рамките на Институтот постои и Информативно контактното тело кое има задача да дава информации на прашањата во врска со:

- предложените и/или усвоените национални технички прописи или стандарди;
- телата надлежни за донесување на технички прописи;
- предложените и/или усвоените процедури за оцена на сообразност;
- членството и учеството во работата на меѓународните и регионалните стандардизациски тела и системи за оцена на сообразноста и испораката на копии од документите кои се бараат од заинтересираните странки; согласно со Договорот за техничките бариери во трговијата на Светската трговска организација.

Информативното контактното тело ги врши работите кои произлегуваат од:

- Уредбата за постапката за известување на Европската комисија за донесување на технички прописи, технички спецификации и стандарди и
- Уредбата за постапките за нотификација на стандарди, технички прописи и постапки за оцена на сообразност и санитарни и фитосанитарни мерки.

Член 9

За потребите за подготвување на прописи со кои се уредуваат технички барања за производите, со цел да се осигура безбедноста на имотот и заштита на животот и здравјето на луѓето и животната средина и природата, Институтот подготвува, усвојува и објавува соодветни стандарди на барање на Владата на Република Македонија.

Член 10

Актот за основање на Институтот содржи одредби за:

- седиштето и активностите на Институтот;
- висината на средствата обезбедени од Владата на Република Македонија за основање и работа на Институтот;
- изворите, начинот и условите за стекнување на средства за работење на Институтот и начинот на располагањето со средствата;
- органите на Институтот;

- правата и обврските на основачот во поглед на вршењето на дејноста заради која е основан Институтот, како и меѓусебните односи меѓу основачот и Институтот;

- законските права и одговорности на Институтот;
- рокот за донесување на статутот и
- други одредби во согласност со закон.

Заради извршување на подготовките за започнување со работа на Институтот, Владата на Република Македонија, во актот за основање назначува вршител на должноста директор.

Член 11

Институтот има Статут кој го донесува Собранието на Институтот со кој се уредува името, седиштето и неговата организација, органите и нивните надлежности и одговорности, правата и обврските на членовите на Институтот, и други прашања во врска со остварувањето на дејноста заради која е основан Институтот во согласност со овој и друг закон и актот за основање.

Согласност на Статутот дава Владата на Република Македонија.

Член 12

Органи на Институтот се:

- Собрание;
- Совет;
- Директор и
- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Член 13

Собранието го сочинуваат членовите на Институтот.

Со Собранието претседава претседател.

Претседателот го избира Собранието.

Член 14

Орган кој управува со работата на Институтот е Советот.

Советот го сочинуваат девет члена, во следниов состав:

- тројца претставници од основачот,
- тројца претставници на индустријата, вклучуваќи најмалку еден претставник од секторот за мали и средни претпријатија,
- еден претставник од високо стручни образовни институции,
- еден претставник од вработените во Институтот и
- еден претставник од стопански комори, организации на потрошувачи, консултантски и сертификациски тела, инспекциски тела и сите други заинтересирани страни.

Членовите на Советот ги именува и разрешува Собранието на Институтот за период од четири години, со можност за повторно именување.

Членството во Советот треба да обезбеди подеднаква застапеност на сите заинтересирани страни.

Претседателот и заменикот на претседателот ги избираат членовите на Советот.

Член 14-а

Претседателот, заменикот на претседателот и членовите на Советот можат да бидат разрешени пред истекот на времето за кое се именувани во следниве случаи:

- на нивно барање,
- ако настане некоја од причините поради кои според прописите за работни односи им престанува работниот однос по сила на закон во органот, организацијата или институцијата од која се предложени,
- ако не работат и постапуваат според закон, Статутот и актите на Институтот или неоправдано отсутнуваат на три последователни седници на Советот и
- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвикаат значителна штета на Институтот, или ако ги занемаруваат или не ги извршуваат своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршување на активностите на Институтот.

Член 14-б

Постапката за избор на нов претседател, заменик на претседателот и за именување на членови на Советот започнува најдоцна три месеци пред истекот на мандатот определен со членот 14 став 3 од овој закон.

Доколку до истекот на мандатот на постојниот состав на Советот од ставот 1 на овој член не се започне со постапката за именување на нов состав на Советот, постојниот состав продолжува да ги извршува работите до именувањето на новиот состав, а најдолго за период од шест месеци.

Член 14-в

Советот ги врши следниве работи и задачи:

- ја дефинира политиката за стандардизација и сертификација на Институтот и врши надзор на неговата работа,
- донесува Статут и други општи акти на Институтот и го следи нивното извршување,
- го усвојува Деловникот за работа на Советот,
- ја усвојува годишната програма за работа на Институтот,
- го усвојува полугодишниот и годишниот извештај за работа на Институтот,
- го надгледува спроведувањето на годишната програма за работа и други планирани активности на Институтот,
- го усвојува годишниот финансиски план во согласност со основачот,
- го усвојува годишниот финансиски извештај,
- ги формира и распушта техничките тела,
- ја предлага висината на членарините и начинот на плаќање,
- го усвојува актот со кој се утврдуваат цените на стандардите, публикациите и други услуги,
- усвојува други акти и одлуки во врска со работата на Институтот во согласност со Статутот и другите општи акти,
- ја креира политиката за билатерална, регионална и меѓународна соработка,
- предлага седница на Собранието во согласност со Деловникот за работа на Собранието,

- го избира и разрешува директорот на Институтот,
- предлага одлуки на Собранието за усвојување или прифаќање во согласност со Статутот и други општи акти на Институтот,
- најмалку еднаш годишно поднесува извештај за своето работење до основачот и
- врши и други работи во согласност со закон и Статутот на Институтот.

Член 15

Со Институтот раководи директор.

Директорот го избира и разрешува Советот во согласност со одредбите на Статутот на Институтот.

За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 4) да има најмалку пет години работно искуство;
- 5) ²поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).

Директорот се избира со мнозинство гласови од членовите на Советот за период од четири години и по истекот на мандатот може повторно да биде избран.

Владата на Република Македонија дава согласност на одлуката за избор и разрешување на директорот.

Член 15-а

Изборот на директор го спроведува Советот со објавување на јавен оглас во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат е на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Директорот се избира во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас.

Ако на јавниот оглас не се јави никој или ако Советот не избере директор од пријавените кандидати во рокот од ставот 4 на овој член се распишува нов јавен конкурс во рок од пет дена од истекот на рокот од ставот 4 на овој член.

² Одредбите од членот 15 став 3 точка 5) од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 и 53/16) и одредбите од членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за стандардизација, („Службен весник на РМ“ бр. 83/18), со кој членот 15 став 3 точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 15-б

Во случаите од членовите 15-а став 5 и 15-в од овој закон Советот може без објавување на јавен оглас да постави вршител на должноста - директор од редот на вработените во Институтот.

Вршителот на должноста - директор може да ја врши должноста до избор на директор, а најдолго шест месеци од денот на неговото поставување.

Ако во рокот од ставот 2 на овој член не биде избран директор Советот ќе постави нов вршител на должност, но најдолго за време од шест месеци од неговото поставување.

Член 15-в

Директорот може да биде разрешен пред истекот на времето за кое е избран, во следниве случаи:

- на негово барање,
- ако настане некоја од причините поради кои, според прописите за работни односи, му престанува работниот однос по сила на закон,
- ако не работи и не постапува по закон, Статутот и другите акти на Институтот или неоправдано не ги спроведува одлуките на Советот или постапува спротивно на нив,
- ако со својата несовесна и неправилна работа му предизвика на Институтот значителна штета, или ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат потешки нарушувања во извршување на активностите на Институтот и
- ако го попречува или на друг начин го оневозможува остварувањето на правата и обврските на корисниците на услугите на Институтот.

Советот пред донесувањето на одлуката за разрешување е должен да го запознае директорот за причините за разрешувањето и да му даде можност да се изјасни по нив.

Одлуката за разрешување на директорот се применува од денот на давањето на согласноста од страна на Владата на Република Македонија.

Против одлуката за разрешување директорот може да поднесе тужба пред надлежен суд, во рок од 15 дена од денот на давањето на согласноста за разрешување на директорот од страна на Владата на Република Македонија.

Член 15-г

Директорот ги врши следниве работи:

- го раководи и организира работењето на Институтот,
- донесува одлуки во рамките на својата надлежност,
- го претставува и застапува Институтот пред трети лица,
- одговорен е за законитоста на работата на Институтот,
- ги извршува одлуките на Советот,
- донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места во Институтот и други акти на Институтот кои се однесуваат на работниот однос на административните службеници, донесува годишни планови за вработување на административни службеници, како и решава за правата од работен однос на административните службеници во Институтот,

- одлучува за распоредување на работниците на определени работни задачи,
- одлучува во прв степен за остварување на правата и обврските на работниците во врска со работните односи,
- обезбедува транспарентно и непристрасно работење на Институтот,
- одговорен е за финансиското работење на Институтот,
- изготвува годишен финансиски план и годишен финансиски извештај,
- учествува во работата на Советот, без право на одлучување,
- донесува други општи акти во врска со работењето на Институтот и
- врши други работи и задачи определени со закон, Статутот и други акти на Институтот.

Член 16

За вршење на материјално-финансиската контрола во Институтот се формира Одбор за контрола на материјално-финансиското работење.

Членовите на Одборот од ставот 1 на овој член ги именува Владата на Република Македонија.

Член 17

Советот на Институтот на предлог на директорот формира технички тела за вршење на активностите за стандардизација со подеднаква застапеност на сите заинтересирани страни.

IV. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ИНСТИТУТОТ

Член 18

Секое правно и физичко лице може да стане член на Институтот заради остварување на своите интереси во врска со македонската национална стандардизација.

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ

Член 19

Средствата за работа на Институтот се обезбедуваат од:

- Буџетот на Република Македонија;
- надоместоците од членарина,
- продажбата на македонски стандарди и стандардизациски документи,
- продажбата на меѓународни стандарди и други документи кои се однесуваат на стандардизација, публикации и друго,
- услуги за сертификација, обуки, семинари и друго, обезбедени од Институтот и
- авторски права, подароци, донации од земјата и странство и други извори во согласност со закон.

Член 20

Средствата од Буџетот на Република Македонија се обезбедуваат за извршување на работите и задачите од членовите 7 и 8 на овој закон.

Висината на средствата од ставот 1 на овој член се определува според обемот на работите и задачите, во согласност со Годишната програма за работа на Институтот.

За извршување на работите од Програмата од став 2 на овој член Институтот ја известува Владата на Република Македонија најмалку еднаш годишно.

Член 21

Средствата за плаќање на членарините и за претставување на Институтот во меѓународните и европските организации за стандардизација се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

VI. МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

Член 22

Македонските национални стандарди се означуваат со ознаката МКС. Овој знак се заштитува во согласност со прописите за заштита на индустриска сопственост.

Македонските стандарди можат да бидат подготвени врз основа на оригинален текст (изворен, национален македонски документ) или со преземање на меѓународен, европски или друг странски национален стандард или друг стандардизациски документ.

Усвојувањето на некој меѓународен, европски или друг странски национален стандард како македонски стандард може да се направи со превод на македонски јазик во целост или само на насловната страна, или со усвојување на стандардот во целост на странски јазик.

Преземањето на странски стандарди во национални стандарди може да се направи со превод на македонски јазик во целост или само на насловната страница, или со преземање на странскиот стандард во целост на странски јазик.

Член 23

Македонскиот национален стандард се издава како посебна публикација и авторските права за него му припаѓаат на Институтот, согласно со Законот за авторските и други сродни права.

Се забранува, без согласност на Институтот, делумно или целосно умножување или дистрибуирање на македонскиот стандард.

VII. ПРИМЕНА НА МАКЕДОНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

Член 24

Примената на македонските национални стандарди е доброволна.

Сообразноста на производот, постапката или услугата со македонските национални стандарди може да се потврди со изјава за сообразност, сертификат за сообразност или со знак за сообразност.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го донесе актот за основање на Институтот и ќе именува вршител на должноста директор.

Член 26

Заради непречено извршување на работите и задачите на македонската национална стандардизација, Владата на Република Македонија ќе обезбеди простории за работа на Институтот и ќе му ги предаде на трајно користење соодветните материјални средства, опремата и архивата од Службата за стандардизација и метрологија кои се однесуваат на работите на стандардизацијата.

Вработените од Службата за стандардизација и метрологија кои вршат работи и задачи од областа на стандардизацијата, ќе продолжат да ги вршат овие работи и задачи во Институтот.

Член 27

Примената на стандардите што се во употреба до влегувањето во сила на овој закон е доброволна.

Стандардите донесени или кои се применуваат врз основа на Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија", број 23/95), ќе се применуваат до донесувањето на стандардите врз основа на овој закон.

Член 28

До конституирањето на Институтот, Службата за стандардизација и метрологија ќе ги врши работите од областа на стандардизацијата.

Член 29

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Македонија", број 23/95).

Член 30

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

***ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за изменување и дополнување
на Законот за стандардизација
("Службен весник на РМ" бр.84/12)***

Член 19

Собранието на Институтот ќе ги именува членовите на Советот во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

До именувањето на членовите на Советот постојниот Совет ќе ги врши работите од неговата надлежност.

Член 20

Институтот ќе го усогласи Статутот со одредбите на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за за изменување и дополнување
на Законот за стандардизација
("Службен весник на РМ" бр.41/14)

Член 7

Директорот на Институтот избран до денот на започнувањето на примената на членот 3 од овој закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е избран.

Член 8

Одредбите на членовите 1 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето со примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Одредбите на членот 3 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Законот за за изменување
на Законот за стандардизација
("Службен весник на РМ" бр.53/16)

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
од Законот за за изменување и дополнување
на Законот за стандардизација
("Службен весник на РМ" бр.83/18)

Член 2

Одредбите од членот 15 став 3 точка 5) од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/12, 23/13, 41/14 и 53/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 15 став 3 точка 5) се дополнува со нова алинеја б, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 3

Директорот кој е избран во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговиот избор.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.